

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ

Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир

*Св. Наум Охридски  
и словенската духовна, културна и илустрија*

(организиран по повод 1100-годишнината од смртта на св. Наум Охридски)




Охрид, 4-7 ноември 2010  
(Конгресен центар на УКИМ)

Издавач:  
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

За издавачот:  
г-р Велимир Стојковски,  
ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Редакциски одбор:

г-р Илија Велев  
г-р Ацо Гиревски  
г-р Лилјана Макаријоска  
м-р Илија Пијеркоски  
Костадина Мокрова



Компјутерска подготовка и дизајн на корица:

Горан Шкуловски

Печати:

БороГрафика - Скочје

CIP - Каталогизација во публикација  
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

929Наум Охридски, св.(062)

МЕЃУНАРОДЕН научен собир (2010 ; Охрид)

Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција : зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, Охрид, 4-7 ноември 2010 : (организиран по повод 1100-годишнината од смртта на св. Наум Охридски) / [редакциски одбор Илија Велев ... и др.]. - Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2011. - 423 стр. : илустр. ; 30 см

Трудови на повеќе јазици. - Фусноти кон текстот. - Библиографија кон одделни трудови

ISBN 978-9989-43-297-2

1. Гл. ств. насл. 2. Велев, Илија [уредник]  
а) Наум Охридски, св (835-910) - Собираи  
COBISS.MK-ID 88306698

Николче Ѓурѓиоски, Македонија

## МАНАСТИРОТ НА ПРЕПОДОБЕН НАУМ И РАЗВОЈОТ НА СЛОВЕНСКОТО БОГОСЛУЖЕНИЕ ВО ОХРИДСКО

По блаженото упокојување на свети Методиј, многу негови соподвижници, меѓу кои и светите Климент и Наум, биле принудени да ја напуштат Моравија и оттаму да побараат прибежиште во средина во која би можеле непречено да ги продолжат Кирило-методиевото дело и традицијата. Околу 886 година тие пристигнале во Плиска, престолнината на Првото бугарско царство каде што биле примени од кнез Борис. Може да се претпостави дека таму тие имале можност подобро да го запознаат и да го информираат кнезот за работата во врска со организирањето црковни школи и воведувањето на словенското богослужение во Моравија<sup>1</sup>. Сепак, веќе претходното официјализирање на словенскиот јазик во писменоста и во богослужбата од страна на Византија, а подоцна и од папата во Рим, се покажало како функционална политичка и духовна доктрина и за интересите на Првото бугарско царство, при што Кирилометодиевите ученици биле благопријатно прифатени од кнезот Борис, а подоцна и од царот Симеон<sup>2</sup>.

Во тоа време, во неодамна освоените територии од страна на кнез Борис, а кои претходно биле под власт на Византија, сè уште не било конечно установено епархиското устројство на црковната организација. Според Николај Тунициј, за црковното устројство во завладеаната територија на идната Светиклиментова епископија околу Охридскиот крај се водела своеобразна борба меѓу грчкото духовенство и државната бугарска власт, зашто поголемиот дел од тој простор и натаму продолжил црковно да се третира како дел од јурисдикцијата на Цариград<sup>3</sup>. Во една таква сложена црковно-политичка ситуација, кнезот Борис прибегнал кон идејата за просветување на царството преку словенската писменост и воведување на словенскиот јазик како богослужбен, а со тоа да се направи замена на грчката епархија со народна, словенска.

За остварување на оваа идеја кнезот Борис се потпрел на претходното византиско и папско стратешко искуство за сесловенската просветителска дејност на светите Кирил и Методиј, па преку нивните ученици вратени од Моравија го актуализирал истиот процес за афирмација на словенската писменост и богослужба. Околностите што следеле по Преславскиот собор во 893 година придонесле светите Климент и Наум да се најдат во Македонија и да го заживеат Охридскиот духовен

<sup>1</sup> Добрев И., Кирило-Методиевите ученици през първите години след пристигането им в България (886-893), – В: *Старобългарско книжевно наследство*, съст. Л. Грашева. София, 2002, 30-31.

<sup>2</sup> Ристовски Бл., Кон прашањето за причините за враќањето на Климент Охридски од бугарската престолнина во Македонија, – В: *Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската проповед*, МАНУ, Скопје 1989, 346-349; Велев И., *Кирилометодиевската проповед и концепциите*, Скопје 1997, 16-18 и 23-24; Велев И., *Византиско-македонски книжевни врски*, Скопје 2005, 41-42.

<sup>3</sup> Тунициј Н. Л., *Св. Климент епиской славянский*, Сергиев Посад 1913, 184.

и книжевен центар, наспроти Преславскиот во Бугарија<sup>4</sup>. Брзиот развоен подем на Охридската духовна и книжевна школа имал и природни поволни причини, зашто преку овој крај на Македонија минувала древната Виа Игнација, една од најважните патни артерии во јужниот дел на Балканскиот Полуостров, којашто преку Солун го поврзувала Цариград со крајбрежјето на Јадранско Море, а оттука и со Рим.

Треба да се напомене и тоа дека светите Климент и Наум Охридски не се повлекле во Охридскиот духовен центар само како црковни администратори, туку и како просветители, црковни учители - „дидаскали“, односно како лица кои формирале народна словенска епархија и црква<sup>5</sup>. Оваа титула свети Климент и свети Наум ја поседувале уште додека биле во Моравија<sup>6</sup>. Дури и светите Кирил и Методиј со ваква титула биле испратени во Моравија. Во источната црква учителската дејност била многу авторитетна и почесна должност и таа била од особена црковна и државна важност. Нејзините носители во определени случаи заземале многу висока административна положба<sup>7</sup>.

При такви услови и покрај постоечката грчка црковна епархија, самиот свети Климент како учител, имал големо влијание врз црковните работи на таа голема област којашто во себе вклучувала повеќе епархии. Дејноста на свети Климент како учител била од голема важност во устројството на словенското просветување и за формирање словенски клир.

Како резултат на својата учителска дејност во формираната Охридска духовна и книжевна школа, свети Климент за кратко време успеал да создаде голем број словенски свештенички и учителски кадар, кој под негово раководство би работел врз преводот на богослужбените книги<sup>8</sup>. Освен во Охрид (во манастирот св. Пантелејмон, а најверојатно и во манастирот на свети Наум), одделни училишта биле изградени и организирани и во други краишта на областа Кутмичевица. Но, независно од тоа, за време на учителствувањето на свети Климент, а подоцна и на свети Наум, Охридската духовна и книжевна школа се претворила во главен центар за стекнување црковно и просветно образование на словенскиот клир.

Според Тунициј, за воведување на народниот словенски јазик во богослужбението и за негова регуларна и постојана употреба во богослужбената практика, се разбира дека покрај добиената црковна самостојност потребно било да постои и соодветна словенска народна епархија<sup>9</sup>.

Кога во 893 година кнежескиот трон на Првото бугарско царство го наследил Симеон, син на Борис, тој го продолжил патот кон остварувањето на поставената задача. По донесените одлуки во 893 година, во врска со употребата на устроеното кирилско писмо наместо глаголицата во словенската писменост, Симеон ја зголемил својата политичка моќ и при таква состојба тој не ја пропуштил можноста да реагира и кон решавање на прашања од црковен карактер. За таа цел, презвитер Климент бил произведен во епископско достоинство, станувајќи прв епископ на словенски

<sup>4</sup> Велев И., *Проникнувања на традицијата и континуитетот*, Скопје 2000, 5-64; Велев И., *Византиско-македонски книжевни врски*, 42-43.

<sup>5</sup> Туниций Н. Л., *Св. Климент епископ славянский*, Сергиев Посад 1913, 185.

<sup>6</sup> Iliev I. The Long Life of Saint Clement of Ohrid. A Critical Edition, *Byzantinobulgarica*, IX, Sofia, 1995. P. 93, 514-520.

<sup>7</sup> Туниций Н.Л., *Св. Климент епископ славянский*, Сергиев Посад 1913, 185.

<sup>8</sup> Iliev I. The Long Life of Saint Clement of Ohrid. A Critical Edition, *Byzantinobulgarica*, IX, Sofia, 1995. P. 98, 764-99, 780.

<sup>9</sup> Туниций Н. Л., *Св. Климент епископ славянский*, Сергиев Посад 1913, 263.

јазик<sup>10</sup>. Свети Климентовата епархија во Охридскиот духовен центар станала прва канонска епархија во Источната црква каде што словенскиот јазик се користел како официјален богослужбен јазик. Свети Климент не бил првиот епископ којшто произлегол од словенскиот род<sup>11</sup>, туку станал прв епископ кој пишувал, богослужел и проповедал на словенски јазик. Имено, од средината на неговата епархија свети Климент избираше кандидати за ракополагање во ѓаконски и во свештенички чинови, а главно тие биле словенските ученици кои се образувале под негово раководство во периодот меѓу 887 и 893 година. По неговото произведување во епископско достоинство од 893 година натаму, тој го вршел нивното ракополагање создавајќи словенски клири за регуларно извршување на богослужението на црковнословенски јазик, за што се користеле преведените словенски богослужбени книги.

Во досегашните научни истражувања се воспостави мислењето дека во 893 година по целата територија на првото бугарско царство дошло до официјална замена на грчкиот јазик во богослужбите со словенски, но останаа известните сомневања за одржувањето и решенијата на таканаречениот „Народен собор“ во истата година<sup>12</sup>. Освен тоа, ваквите мислења немаат цврста основа зашто од крајот на IX век започнала работата околу создавањето на словенскиот комплекс богослужбени книги во епархијата од свети Климент. Треба да се има предвид и тоа дека одвивањето на христијанскиот духовен живот во престолнините Плиска, а подоцна и Преслав, се спроведувало следејќи ја константинополската богослужбена традиција. Веројатно самото богослужение се вршело на византискогрчки јазик. Додека, пак, во Охридскиот духовен центар на свети Климент богослужението се вршело според солунската литургиска традиција, но веќе не на византискогрчки, туку на стандардизираниот црковнословенски јазик. Всушност, токму во манастирите на светите Климент и на неговиот соработник и собрат свети Наум, главно почнало формирањето на богослужението на црковнословенски јазик.

За да се создадат целосни услови за извршување на богослужбите на црковнословенски јазик, покрај народна епархија, исто така било потребно да се обезбеди словенски превод на целиот комплекс византиски богослужбени книги по манастирски обред, а во чијшто состав влегувале: Евангелие, Апостол, Псалтир, Паримејник, Митеј, Триод, Октоих, Служебник, Часослов итн<sup>13</sup>. Иако и пред тоа постоел превод на византискиот богослужбен комплекс на книги, сепак, преводите што биле направени на словенски јазик во Моравија од страна на светите Кирил и Методиј заедно со нивните ученици, на извесен начин го следеле латинскиот обред и биле недоволни за примена во богослужбената практика.

По убедување на академик Петар Илиевски, краткорочниот престој во Плиска бил недоволен за подготовката на комплексот на словенски богослужбени книги коишто

<sup>10</sup> Туницкий Н. Л., *Св. Климентий епископ славянский*, Сергиев Посад 1913, 218-219. Iliev I. The Long Life of Saint Clement of Ohrid. A Critical Edition, *Byzantinobulgaria*, IX Sofia, 1995. P. 100, 814-821.

<sup>11</sup> Туницкий Н. Л., *Св. Климентий епископ славянский*, Сергиев Посад 1913, 218.

<sup>12</sup> Hannick Ch. Zur Rolle der orthodoxen Kirche in Südosteuropa, *Handbuch der Südosteuropalinguistik*, Herausgegeben von U. Hinrichs. Wiesbaden, 1999. S. 949-950 (= Slavistische Studienbücher, Neue Folge 10); Hannick Ch. Les enjeux de Constantinople et de Rome dans la conversion des Slaves méridionaux et orientaux, *Cristianità d'Occidente e cristianità d'Oriente* (secoli VI-XI). Spoleto, 2004. T. I. P. 189-190.

<sup>13</sup> Пентковски А. М., Славянское богослужение и славянская гимнография византийского обряда в X веке, *Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit*. Beiträge einer internationalen Tagung. Bonn, 7.-10. Juni 2005, Herausgegeben von H. Rothe und D. Christians. Paderborn. 2007. S. 21.

били неопходни за регулярно извршување на богослужението на црковнословенски јазик<sup>14</sup>. Во прилог на ваквата состојба бил и фактот што претстојните седум години (886-893) не овозможиле доволен амбиент да се истисне богослужбата на грчки јазик и да се воспостави црковнословенската јазична практика. Наредните развојни ситуации овозможиле да се создаде вториот дел од корпусот словенски богослужбени книги. Но, треба да се истакне и тоа дека преводниот литургиски книжевен фонд почнал да се збогатува и со создавање оригинална словенска химнографија. Во последните две децении во палеославистиката се идентификуваа голем број преписи од оригинални словенски химнографски состави. Руски, бугарски и македонски истражувачи дадоа голем придонес во идентификацијата на новооткриени химнографски дела, чиешто авторство се поврзува со св. Климент Охридски, св. Наум Охридски, епископ Константин Презвитер и со други анонимни автори. Овие оригинални химнографски дела влегле во содржинските структури на Триодот, Октоихот, Минејот, Требникот и сл.<sup>15</sup> Но, сите овие текстови се второстепени во однос на комплексот од словенски преведени богослужбени книги, кои како што покажуваат нивните карактерни особини ја следел солунската литургиска традиција<sup>16</sup>. За тоа сведочат особените лекционарни системи во Апостолот и Евангелието<sup>17</sup>.

Во составот на оригиналните словенски химнографски творби влегол и канонот посветен на апостол Андреј составен од преподобен Наум. Според евидентираниот зографски препис од XIII век, акrostихот на овој канон во почетниот дел има необично чтење \*ПРВОАГО. Но, претпоставките на словачкиот истражувач Љубор Матејко за првичното присуство на втората песна во овој канон овозможуваат објаснување за ваквата форма на чтењие<sup>18</sup>. Покрај тоа, оваа претпоставка уште еднаш укажува на Палестинскиот регион како можен извор на литургиските особини на Охридската литургиска традиција. Имено, во грчките минеи од Синајскиот манастир се појавуваат вторите песни и богоодлични во тие канони во кои на почетокот отсуствуваат<sup>19</sup>. Но, со Палестина е поврзано потеклото

---

<sup>14</sup> Илиевски П. Хр., *Појава и развој на јазмошто со посебен осврт кон јочејоциите на словенската јазменосност*, Скопје 2006, 251.

<sup>15</sup> Кожухаров Ст., *Песенното творчество на старобългария книжовник Наум Охридски, Литературна иситория*, кн. 12, София 1984; Попов Г., *Триодни произведения на Константин Преславски, Кирило-Методиевски сподии*, кн. 2, София 1985; Станчев К., Попов Г., *Климент Охридски – живот и творчество*, София 1988; Мошкова Л. В., *Гимнографические произведения Клиmenta Oхridskogo (структурно-содержательные особенности)*, *Славяноведение*, 1, 1999; Мошкова Л. В., Турилов А. А., *Неизвестный памятник древнейшей славянской гимнографии (канон Клиmenta Oхridskogo на Успение Богородицы)*, *Славяноведение*, 2, 1999; Йовчева М. *История на Българската средновековна литература*. съст. А. Милтенова. София 2009, 121-125; Поп-Атанасов Г., *Нов прилог кон проучувањето на Светоклиментовото химнографско творештво*, *Годишен зборник на Богословскиот факултет*, Скопје 2001, 99-113; Истинот, *Средновековна македонска химнографија*, Скопје 2007; И. Велев, *Низ времинот на традицијата*, Скопје 2006, 97-132 и др.

<sup>16</sup> Пентковский А. М., *Славянское богослужение и славянская гимнография византийского обряда в X веке*, 22-23.

<sup>17</sup> Пентковский А. М., Пентковская Т. В. Синайский апостол (*Sin. slav. 39*): история текста и история рукописи, *Лингвистическое иситочниковедение и иситория русского языка*. 2002-2003. М., 2003. С. 145-152, 160-161.

<sup>18</sup> Matejko L., K poézii Zlatého veka, *Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy*. Bratislava, 1998, 25-31.

<sup>19</sup> Кривко Р. Н., Синайско-славянские гимнографические параллели, *Весник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета*. III: Филология. Москва 2008, вып. 1(1). 64-66, 77, 78-81.

на празничните блажени, коишто се среќаваат во древноруската Илина книга, во јужнословенските преписи, а исто така и во јужноиталијанските ракописи<sup>20</sup>.

Сепак, тута треба да укажеме уште на еден фактор, на којшто треба да се посветува поголемо внимание. Станува збор за впечатливиот култ кон апостолот Андреј, којшто бил присутен и сè уште се негува во Струшкиот крај. Според едно евидентирано народно предание од тој крај, апостол Андреј бил прв негов просветител за што сведочи и постоечката слава на истиот апостол во селото Вевчани и во соседните села, меѓу кои е и селото Октиси, каде што се наоѓа ранохристијанска базилика од V век. Низ овој крај од Македонија минувала древната патна дестинација Виа Игнација по којашто пропатувал и апостол Андреј. Истата Виа Игнација поминувала и преку селото Горна Белица каде што, пак, според едно предание се наоѓал манастир на свети Климент од каде што било протегнато легендарното јаже до манастирот на свети Наум<sup>21</sup>.

Поспецифично е прашањето околу настанувањето на канонот за архангел Михаил од Илина книга, чиешто авторство му се припишува на преподобен Наум и се поврзува со осветувањето на црквата во манастирот основан од него<sup>22</sup>. Но во овој случај треба да се земе предвид дека осветувањето цркви не се вршело секогаш во денот на т. н. „СЛАВА“, што е карактеристично за Ерусалимскиот типик. Во IX и X век осветување црква можело да се извршува и во друг ден, различен од денот на славата, а при осветувањето се пеел само канонот на осветување, т.е. канон на осветување на храмот Воскресение во Ерусалим. Потоа во наредните години, кога се празнувал споменот на денот на осветувањето се пееле два канона – канон на осветување на храмот во Ерусалим и канон на празникот. Веќе во XIII-XIV век, во период на Ерусалимскиот устав, за храмов празник почнал да се прифаќа денот на славата, што било поместувано во таканаречените храмови глави коишто постојат во подоцните редакции на Ерусалимскиот устав. Тогаш канонот на „СЛАВАТА“ почнал да се прифаќа како канон на осветување.

Да се навратиме повторно кон преподобен Наум. Во 900/905 година, тој ја оставил учителската служба и се повлекол во својот манастир<sup>23</sup>, којшто станал центар за развивање на словенското монашко богослужение и образец за распространување на словенското богослужение по манастирски обред. По споменатиот образец се организирале и другите манастири во Македонија, како што бил примерот и со манастирот во Варош кај Прилеп, манастирот на преп. пустиножител Гаврил Лесновски во Кратовско и други.

Натаму низ целиот средновековен период создавањето нови манастири во цела западна, централна и северна Македонија било придржување, т.е. дополнувано со воведувањето на манастирското устројство на „великата обител“ на свети Наум во нив, а исто така и со воведување на неговата литургиска традиција, т.е., словенското богослужение по манастирски обред.

<sup>20</sup> Пентковский А., Јовчева М. Праздничные и воскресные блаженны в византийском и славянском богослужении VIII–XIII вв., *Palaeobulgica* XXV (2001), 3. С. 49, 57-58.

<sup>21</sup> Романска Цв., Климент и Наум в народните предания, *Хиляда и стото години славянска именослово* (863-1963). София, 1963, 378-379; Поленаковиќ Х., Климентовата традиција во книжевноста, *Словенска именослово*. 1050-годишнината на Климент Охридски. Охрид 1966, 82-83.

<sup>22</sup> Јовчева М., Анонимният канон за архангел Михаил с предполагаем непреводен произход, *Црквене Студије, Годишник Центра за црквене студије*. Ниш 2009, год. VI, бр. 6, 204.

<sup>23</sup> Иванов Й., *Български старини из Македония*. София 1931, 306.